



INTERNATIONAL
MALACOLOGY
SYMPOSIUM

October 25-28
BODRUM 2022

PROCEEDINGS BOOK

Bodrum, Muğla / Türkiye
2022

Further reflections and horizon scanning on the introduced and potentially new invasive snail species in the Lake Ohrid region

Sasho Trajanovski¹, Biljana Budzakoska Gjoreska¹, Sonja Trajanovska¹ and Konstantin Zdraveski²

¹Hydrobiological Institute Ohrid. Naum Ohridski 50, 6000 Ohrid, North Macedonia

²PI National Park Galicica. Velestovski pat bb, 6000 Ohrid, North Macedonia

traisa@hio.edu.mk

Abstract

Due to the highly diverse and endemic fauna of Gastropoda, Lake Ohrid could justifiably be entitled "a gastropods' paradise." Namely, the high biodiversity consisting of seventy-two species of snails, is additionally emphasized by the high percentage of endemic snails, which add up to 78% or fifty-six species of the total gastropod's diversity.

The registration of the first two invasive species of snails (*Ferrissia fragilis* and *Physella acuta*) in Lake Ohrid in the first decade of this century opened a series of assumptions, forecasts, and predictions regarding their negative effect on the biodiversity of the gastropod fauna, especially since some of the endemic species have extremely limited areal of distribution.

The latest research on the gastropod fauna of Lake Ohrid (2019-2020) aimed to develop a clearer picture of the status of the populations of the two invasive species, their distribution, and the negative effect on the native gastropod populations.

The results of the research indicated that the species *F. fragilis* was not registered in the Macedonian part of the Lake Ohrid, while the species *P. acuta* advanced its spread and increased its range of distribution in the region of the tributaries in the north-western part of the Lake Ohrid.

Comparison of the results with previous research indicated that, for now, *P. acuta* populations are isolated in the shallow littoral or lower reaches of tributaries and have no visible effect on native lake gastropod populations.

To assess the risk of introduction of other invasive gastropod species into the lake basin and the lake itself, a horizon scanning for invasive and non-native species was undertaken using the AS-ISK software. An assessment was made for the possibility of the introduction of the species *Melanoides tuberculata* and *Potamopyrgus antipodarum*, and the results of the assessment indicate a high risk of introduction. They are present in the immediate vicinity and in general in the Balkans and according to the results of the assessment it is expected to also reach Lake Ohrid.

Acknowledgements: This study was funded by ERASMUS+ (EPPKA2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices, CBHE – JP – Capacity Building in higher education) within the project "Educational capacity strengthening for risk management of non-native aquatic species in Western Balkans (Albania, Bosnia and Herzegovina and Montenegro) – RiskMan" (project reference: 619384-EPP-1-2020-1-TR-EPPKA2-CBHE-JP).

ВЕСТИ > ОХРИД



ВРАБОТУВАМЕ: ОПЕРАТОРИ ВО ПРОИЗВОДСТВО
АПЛИЦИРАЈ НА: JOB.MK@MAGNA.COM


Претставници од Хидробиолошки завод и Здружение за екологија Екоменлог Охрид учествуваа во креирањето на нови наставни предмети за високообразовни институции на Балканот

12.09.22 09:19

Прегледи: 470



Во рамките на програмата ERASMUS+ CBHE 2020 година, Здружението за екологија Екоменлог Охрид од Охрид во соработка со Јавната научна установа Хидробиолошки завод од Охрид и останатите партнери спроведува проект насловен „Зајакнување на образовните капацитети за управување со ризик од неавтохтони водни видови во Западен Балкан (Албанија, Босна и Херцеговина и Црна Гора) – Рискмен“.



ГЛАСИ

08

NOV 2022

WE ARE LOOKING FOR A
PLANT MANAGER

SWISS KRONO
ЛАМИНАТ
KARMEN
baucenar

БАУЦЕНТАР

046 258 285



Користиме колачиња за да ви овозможиме најдобро искуство на нашата веб-локација.
Можете да дознаете повеќе за тоа кои колачиња ги користиме или да ги исклучите во [поставки](#).

Прифати

Одбиј

Поставки




● UNCATEGORIZED ● АКТУЕЛНО ● ОХРИД

Претставници од Хидробиолошки Завод Охрид и Здружение за екологија ЕКОМЕНЛОГ Охрид учествуваа во креирањето на нови наставни предмети за високообразовни институции на Балканот



Редакција · 11 Септември 2022
posted on 11. Sep, 2022 at 9:26 pm




Резултати за 28



**Зечевиќ во Ѓорче Петров:
Вредностите на НОБ се темел
македонската европеизација
и днината**





Аплицирај сега

Најчитани





Хумор, сатира, цинизам, забава, пародичен поглед на нашата убава Македонија.

Like 305K



ПРОЕКТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИК ОД НЕАВТОХТОНИ ВОДНИ ВИДОВИ ВО ЗАПАДЕН БАЛКАН

Share | Tweet



OneDrive

Screenshot saved

The screenshot was saved to OneDrive.



Association for ecology Ekomenlog

July 11 · 🌐

...

Здружението за екологија Екоменлог од Охрид беше гостин на Школата за водачи на Сојуз на извидници на Македонија - Scout Association of Macedonia, каде извидниците се стекнуваат со меки вештини, практични знаења, лидерски вештини и потребни знаења, за водење и едукација на деца и млади, водење на организација и сл.

Покрај другото, зборуваме за заштитени подрачја, ☒ дозволени и ☒ забранети активности, биодиверзитет, инвазивни видови и екосистемски услуги. ... See more

See Translation



Boost this post to reach up to 2052 more people if you spend \$14.

Boost post



Association for ecology Ekomenlog is in Ohrid.

September 13 · 🌐

...


During the Balkan Tour of the RiskMan Project there have been organized dissemination events in North Macedonia, too. As envisaged in the Agenda for the Balkan Tour there has been organized a visit to the Hydrobiological Institute Ohrid where the participants were informed about the work of the Institute and some basic information about the oldest and deepest lake in Europe – Lake Ohrid. The Hydrobiological Institute issued a press release with the basic information on the results from the implemented Project in the following days.

Further AS-ISK considerations: common mistakes and limitations in AS-ISK use Networking and follow up activities among the WB countries: publishing activities, searching for grants possibilities, bilateral (multilateral) institutional interconnection and membership within the IAS networks were discussed during the Ohrid meeting.

The second day there were conducted activities in the context of sustainability of project results and further cooperation between project partners- ESENIAS network, meeting with the steering committee. Visit of National Park Galicica was organized, and the participants were introduced with the youngest National Park in North Macedonia and shared the obtained information with the officials of the management body of the National Park.

Dissemination materials were left for distribution which is going to be conducted by the Environmental Education Department at the National Park Galicica.

The team conducted visit to the viewpoint Koritski Rid at the Mountain Galicica, the Bay of the Bones (where ad-hoc dissemination to tourists was conducted) and to the complex of St. Naum – a Strict Protected Area in the National Park Galicica.





ОДЕЛЕНИЈА

ЗООПЛАНКТОН
ФИТОПЛАНКТОН
ФИЗИЧКО-ХЕМИСКИ ИСПИТУВАЊА НА ВОДАТА
АКВАТИЧНА МИКРОБИОЛОГИЈА
ХИДРОБОТАНИКА
БЕНТАЛНА ФАУНА
ПРАКТИЧНО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРА
БОЛЕСТИ НА РИБИ
ЦИПРИНИДНИ РИБИ
МОЛЕКУЛАРНИ ИСТРАЖУВАЊА

Erasmus+

Објавено: Петок, 21 Август 2020



Erasmus+



Со прифаќањето на проектот "Јакнење на образовните капацитети за менаџмент со ризиците од ненативните акватични видови во Западен Балкан (Албанија, Босна и Херцеговина и Црна Гора)" (**Educational Capacity Strengthening for Risk Management of Non-native Aquatic Species in Western Balkans (Albania, Bosnia and Herzegovina and Montenegro)/RiskMan**, Хидробиолошки институт стана и официјално партнер институција во Конзорциумот кој ќе го спроведува проектот во наредните две години.

Проектот е финансиран во рамките на **КА-2 Еразмус програмата, преку повикот EAC/A02/2019.**

Основната цел на проектот RiskMan е зајакнување на образовниот капацитет за управување со ризиците од ненативните водни видови во регионот на Западен Балкан (Албанија, Босна и Херцеговина, Црна Гора) преку промовирање на едукација на засегнати страни и студенти од високото образование и стимулирање на соработка помеѓу целните земји.

Специфичните цели на проектот се:

- Унапредување на вештините, во системот за високо образование, за управување со ненативни акватични видови кај земјите партнери на проектот во согласност со меѓународните директиви дадени од ФАО, ИУЦН и стратегиите за соработка на Европската унија;
- Поддршка на земјите-партнери за решавање на предизвиците со кои се соочуваат нивните институции за високо образование кои се однесуваат на управување со ненативните акватични видови, вклучувајќи проценка на ризик, учество на засегнатите страни, планирање и управување со објекти и индустрии за аквакултура;
- Поддршка преку модернизација и интернационализација на практиките што се применуваат во управувањето со ризиците од ненативните акватични видови во аквакултура, риболов и трговија со аквариуми во земјите-партнери на Западен Балкан;
- Промовирање на комуникација и свесност на засегнатите страни (студенти, работници во аквакултурата и туризмот) за заканата од ненативните видови врз биолошката разновидност;
- Промовирање на доброволно приближување со развојот на ЕУ во високото образование и рибарската индустрија со цел подобра за соработка меѓу партнерите на конзорциумот за справување и менаџмент на ненативните акватични видови;
- Развивање на модел за управување со ризиците од ненативните водни видови за Западен Балкан.

Конзорциумот на проектот RiskMan се состои од 11 партнери од 7 различни земји кои ќе работат заедно во насока на развој на единствена платформа заснована на иницијативата за граѓанска наука што ќе се користи во Балканскиот регион како почетна точка за вклучување на други универзитети, агенции, меѓународни и национални институции. Сите овие институции ќе можат да ја користат платформата како алатка за понатамошно промовирање на проблемот со инвазивни и ненативни видови, но истовремено и како корисен инструмент за справување и управување со ненативните и инвазивни видови. За првпат, проектот вклучува соработка помеѓу невладините организации, јавноста и приватните институции на национално и регионално Балкански полуостров) ниво.



КОНКУРСИ И РЕЦЕНЗИИ

- Рецензија Благоја Трајчевски
- Рецензија за избор во виш научен соработник
- Рецензија за физичко хемиски истражувања
- Рецензија за фитопланктон
- Рецензија за помлад асистент ципринидна фауна


ЕДУКАТИВНА ДЕЈНОСТ

- [Соработка со странски организации](#)
- [Докторски студии](#)
- [Магистерски студии](#)
- [Специјалистички студии](#)

Индустријскиот институт ЕКОМЕНПОГ проект за зајакнување на образовниот процес


Детали: Објавено на 1 Петок, 23 Април 2021 11:58

Најдете ги
Споделете ги



Главната научна установа Хидробиолошки институт Охрид и Здружението за екологија ЕКОМЕНПОГ од Охрид се во фаза на имплементација на проект во рамките на програмата Erasmus+ градење на капацитети во високото образование за 2020 година.

Главната цел на проектот е зајакнување на образовниот капацитет за управување со ризиците од нечистотиите и инвазивни видови во регионот на Западен Балкан (Албанија, Босна и Херцеговина, Црна Гора), по пат на промовирање на едукативни активности за студентите од високото образование и заселнатите страни од целните земји. Покрај курсевите што ќе бидат развиени специјално во функција на мајсторските програми, како и програмите за другите заселнати страни со проектот ќе биде развиен модел за управување со ризиците од нечистотиите и инвазивни видови.



Конзорциумот на проектот RiskMap се состои од 11 партнери од 8 различни земји кои работат заедно во насока на развој на единствена платформа заснована на иницијативата за граѓанска наука што ќе се користи во Балканскиот регион како почетна точка за вклучување други универзитети, агенции, меѓународни или национални институции. Сите овие институции ќе можат да ја користат платформата како алатка за понатамошно промовирање на проблемот со инвазивни и нечистотиите видови, но истовремено и како корисен инструмент за справување и управување со овие видови.





Erasmus+

Проект за зајакнување на образовниот капацитет за инвазивни и алохтони видови

© 23/04/2021 НАУКА И ТЕХНОЛОГИЈА

Зајакнување на образовниот капацитет за управување со ризиците од ненајивните и инвазивни видови во регионот на Западен Балкан (Албанија, Босна и Херцеговина, Црна Гора), по пат на промовирање едукативни активности за студентите од високото образование и засегнатите страни од целните земји, е целта на проектот што во рамки на програмата „Erasmus+“ градење на капацитети во високото образование за 2020 година“ го имплементираат Хидробиолошкиот институт од Охрид и охридското Здружение за екологија „Екоменолог“.

Покрај курсевите што ќе бидат развиени специјално во функција на магистерските програми, како и програмите за другите засегнати страни со проектот, ќе се развие и модел за управување со ризиците од ненајивните и инвазивни видови.

Конзорциумот на проектот „RiskMan“ се состои од 11 партнери од осум држави заеднички развиваат единствена платформа заснована на иницијативата за граѓанска наука што ќе се користи во Балканскиот регион како почетна точка за вклучување други универзитети, агенции, меѓународни или национални институции. Сите тие институции ќе можат да ја користат платформата како алатка за понатамошно промовирање на проблемот со инвазивни и ненајивни видови, но истовремено и како корисен инструмент за справување и управување со односите видови.

Координатор на проектот е Универзитетот „Мугла“ од Турција, а покрај Хидробиолошки институт Охрид и „Екоменлог“ Охрид, во проектот се вклучени и универзитети од Палермо, Загреб, Сараево, Тирана, Бихаќ, Подгорица, како и институти и невладини организации од Албанија, Грција и два поврзани партнери од Турција.

Препат проектот вклучува соработка помеѓу невладините организации, јавноста и приватни институции на национално и регионално ниво.

За повеќе информации во врска со проектните активности, можноста за вклучување во имплементацијата и следење на неговата реализација, заинтересираните можат да се информираат преку официјалниот фејсбук-профил на проектот Erasmus+ CBHE project RiskMan | Facebook, но и преку официјалната веб страна на Европската комисија: Erasmus+ project card | Erasmus+ (europa.eu).
аб/мч/

A
BA

НАЈГОЛ
НА ХОСТ

M

Договор № МДЭ

Проект за зајакнување на образовниот капацитет за инвазивни и алохтони видови

Зажакнување на образовниот капацитет за управување со ризиците од ненаивните и инвазивни видови во регионот на Западен Балкан (Албанија, Босна и Херцеговина, Црна Гора), по пат на промовирање едукативни активности со студентите од високото образование и засегнатите страни од целните земји, е целта на преокот што во рамки на програмата „Erasmus+ градење на капацитети во високото образование за 2020 година“ го имплементираат Хидробиолошкиот институт од Охрид и охридското Здружение за екологија „Екоменолог“.

Александр Бачей, Сторед - 23 апрел 2021 7:40



Охрид, 23 април 2021 (МИА) – Зајакнување на образовниот капацитет за управување со ризиците од негативните и анализирани видови во регионот на Западни Балкан (Албанија, Босна и Херцеговина, Црна Гора), по пат на промовирање едукационата активност за студентите од високо образование и засилити страни од целните земји, е целта на проектот што во рамките на програмата „Erasmus+“ градење на капацитети во високо образование за 2020 година“ го имплементираат Хидробиолошкиот институт од Охрид и периодското Здружение за екологија „Екологичност“.

Покрај курсевите што ќе бидат развиени специјално во функција на магистерските програми, како и програмите за другите засегнати страни со проектот, ќе се развијат и модели за управување со ризиците од негативните и инвазивните видови.

Консорциумот на проектот „RiskMap“ се состои од 11 партнери од осум држави, заеднички развиваат единствена платформа заснована на иницијативата за граѓански напред што ќе се користи во Балканскиот регион како почетна точка за исклучување други универзитети, агенции, меѓународни или национални институции. Сите тие институции ќе можат да ја користат платформата како алатка за позитивносно промовирање на проблемот со илегални и неинитени видови, но истовремено и како корисен инструмент за справување и управување со односните видови.

Координатор на проектот е Универзитетот „Мутла“ од Турција, а покрај Хидробиолошки институт Орид и „Деомантол“ Орид, во проектот се вклучени и универзитетите од Палермо, Загреб, Сараево, Гирека, Београд, Подгорица, како и институти и невладини организации од Албанија, Грција и два покраини партнери од Турција.

Преплет проектот вклучува соработка помеѓу невладините организации, јавноста и приватни институции на национално и регионално ниво.

Za poveќе informacii vo vрсka so projektните aktivnosti, можноста za isklучuvanje vo implementacijata i sledenje na njezovata realizacija, zainteresiranите moжат da se informiriraaat preku oficijalniot fejbuk-profil na projektot Erasmus+ CBHE project RiskMan i Facebook, ili na preku oficijalnata veb strana na Evropskata komisija: erasmus+project-card/erasmus+inquiry/ab/um/



HAINOEN RECTW

6/28/2021 19:40

Цифри: Две третини од притензиите
квационирани до 76 часот, за три недели
нормализација на работата на Парламентот

© 2001 Blackwell Science Ltd

Приведени двајца крадци во Кочани

10. 2000-2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769 2770 2771 2772 2773 2774 2775 2776 2777 2778 2779 2780 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2793 2794 2795 2796 2797 2798 2799 2800 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2807 2808 2809 2810 2811 2812 2813 2814 2815 2816 2817


Потврдена индиска мутација на
коронавирусот во Грција

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 395–402

Финалето на германскиот фудбалски куп беа
сладче

© 1998 American Psychological Association

Груби и Николовски: Неприфатливо е да не се почитуваат одлуките на Владата, во ДТМ ќе бидат вработени 15 инспектори надзор од сите според правична застапеност





Осрда

Хидробиолошки институт и Екоменлог имплементираат Еразмус+ проект

22.06.2021

Хидробиолошки институт и Екоменлог имплементираат Еразмус+ проект за зајакнување на образовниот капацитет за инвазивни и алатони видови – реална задача за Охридското Езеро и регионот.

Денешна научна седница на Хидробиолошки институт Охрид и Здружението за екологија ЕКОМЕНЛОГ од Охрид се во фаза на имплементација на проект во рамките на програмата Erasmus+ градење на капацитети во високото образование за 2020 година.


Главната цел на проектот е зајакнување на образовниот капацитет за управување со ризиците од инвазивните и инвазивни видови во регионот на Западен Балкан (Албанија, Босна и Херцеговина, Црна Гора) по пат на промовирање на едукативни активности за студентите од високото образование и асистентите страни од целните земји. Покрај курсевите што ќе бидат развиени специјално во функција на магистерските програми, како и програмите за другите асистент страни со проектот ќе биде развиен модел за управување со ризиците од инвазивните и инвазивни видови.

Конзорциумот на проектот RiskMan се состои од 11 партнери од 8 различни земји кои работат заедно во насока на развој на единствена платформа заснована на иницијативата за граѓанска наука што ќе се користи во Балканскиот регион како почетна точка за вклучување други универзитети, агенции, меѓународни или национални институции. Сите овие институции ќе можат да ја користат платформата како алатка за понатамошно промовирање на проблемот со инвазивни и инвазивни видови, но истовремено и како корисен инструмент за справување и управување со овие видови.

Координатор на проектот е Универзитетот Мугла, Ситки Качман од Турција, а покрај Хидробиолошки институт Охрид и Екоменлог Охрид, во проектот се вклучени и универзитетите во Палермо, Загреб, Сараево, Тирана, Београд, Подгорица и институте и невладини организации од Албанија, Грција, како и две покривач партнери од Турција.

За прв пат, проектот вклучува соработка помеѓу невладините организации, јавноста и приватните институции на национално и регионално ниво.

За повеќе информации во врска со проектните активности, можноста за вклучување во имплементацијата и следење на неговата реализација, заинтересуваните можат да се информираат преку официјалниот Facebook профил на проектот [Erasmus+ CBHE project RiskMan](#) | Facebook, но и преку официјалната веб страна на Европската комисија: [Erasmus+ project card](#) | [Erasmus+ \(europa.eu\)](#).




Facebook Twitter Pinterest Print More

Индустријскиот институт ЕКОМЕНПОГ проект за зајакнување на образовниот процес


Детали: Објавено на 1 Петок, 23 Април 2021 11:58

Најсигурно
Скопје
Твит



Главната научна установа Хидробиолошки институт Охрид и Здружението за екологија ЕКОМЕНПОГ од Охрид се во фаза на имплементација на проект во рамките на програмата Erasmus+ градење на капацитети во високото образование за 2020 година.


Главната цел на проектот е зајакнување на образовниот капацитет за управување со ризиците од нечистотините и инвазивни видови во регионот на Западен Балкан (Албанија, Босна и Херцеговина, Црна Гора), по пат на промовирање на едукативни активности за студентите од високото образование и заселнатите страни од целните земји. Покрај курсевите што ќе бидат развиени специјално во функција на мајсторските програми, како и програмите за другите заселнати страни со проектот ќе биде развиен модел за управување со ризиците од нечистотините и инвазивни видови.



Конзорциумот на проектот RiskMap се состои од 11 партнери од 8 различни земји кои работат заедно во насока на развој на единствена платформа заснована на иницијативата за граѓанска наука што ќе се користи во Балканскиот регион како почетна точка за вклучување други универзитети, агенции, меѓународни или национални институции. Сите овие институции ќе можат да ја користат платформата како алатка за понатамошно промовирање на проблемот со инвазивни и нечистотини видови, но истовремено и како корисен инструмент за справување и управување со овие видови.



Хидробиолошки институт и ЕКОМЕНТОГ имплементираат Еразмус+ проект за зајакнување на образовниот капацитет за инвазивни и алохтони видови – реална закана за Охридското Езеро и регионот



Јавната научна установа Хидробиолошки институт Охрид и Здружението за енергија ЕКОМЕНТОГ од Охрид во фаза на имплементација на проектот ракување на просторите Експерт-тренинг на капацитети во високото образование за 2020 година.



Отворен оглас за работни места - монтери.
Контакт 046 255 558 Од 7 до 15 ч. Пон.- Пет.

Главната цел на проектот е зајакнување на образовниот капацитет за управување со ризиците од инвазивните и алохтоните видови во регионот на Балкан-Балкан (Албанија, Босна и Херцеговина, Црна Гора), по пат на промовирање на адаптирани активности за



Association for ecology Ekomenlog

July 11 · 🌐

...

Здружението за екологија Екоменлог од Охрид беше гостин на Школата за водачи на Сојуз на извидници на Македонија - Scout Association of Macedonia, каде извидниците се стекнуваат со меки вештини, практични знаења, лидерски вештини и потребни знаења, за водење и едукација на деца и млади, водење на организација и сл.

Покрај другото, зборуваме за заштитени подрачја,  дозволени и  забранети активности, биодиверзитет, инвазивни видови и екосистемски услуги. ... See more

See Translation



 Boost this post to reach up to 2052 more people if you spend \$14.

Boost post

● UNCATEGORIZED ● АКТУЕЛНО ● ОХРИД

Претставници од Хидробиолошки Завод Охрид и Здружение за екологија ЕКОМЕНЛОГ Охрид учествуваа во креирањето на нови наставни предмети за високообразовни институции на Балканот




Редакција · 11 Септември 2022

posted on 11. Sep, 2022 at 9:26 pm



Резултати за 28





Популарни вести



Тупанчески во посета на ВПД во Волковија
November 11, 2022 17:16



Гир: Најголемиот дел од законите кои ќе се хармонизираат со европското право ќе ги спроведуваат локалните самоуправи
November 14, 2022 14:56

почетна > Вести > Македонија
> Проект за управување со ризик од неавтохтони водни видови во Западен Балкан

Македонија

Проект за управување со ризик од неавтохтони водни видови во Западен Балкан

September 12, 2022 08:26 0 165

0 f t



Здружението за екологија Екоменлог Охрид во соработка со Хидробиолошкиот завод од Охрид и останатите партнери спроведува **проект** „Зајакнување на образовните капацитети за управување со ризик од неавтохтони водни видови во Западен Балкан (Албанија, Босна и Херцеговина и Црна Гора) – Рискмен“, во рамките на европската образовна програма Еразмус+ СВНЕ 2020.

Тукушто објавено

Извршителите за шест месеци наплатиле повеќе од 63 милиони евра
November 14, 2022 23:37

Зечевиќ во скопски Карпош: Современиот патриотизам значи европска иднина за младите македонски генерации
November 14, 2022 23:25

Зајкова за ТВ 24: Студентите не смеат да се користат како алатка за политички цели
November 14, 2022 23:24


Алтернатива не ја напушта владата и да остане само со едно директорско место, тврди Реџеџи
November 14, 2022 23:08

ВМРО-ДПМНЕ го осудува нападот на новинарската екипа од сопственикот посочен каде престојува Украинецот Онишченко
November 14, 2022 22:33

Зечевиќ во Горче Петров: Вредностите на НОБ се темелот, македонската европеизација е иднината

Проект за управување со ризик од неавтохтони водни видови во Западен Балкан

12/09/2022 08:39



ПОНУДАТА ВАЖИ ДО
30.11.2022

Аплицирај сега

Најчитани





КАНАЛ 5 ТВ


ВЕСТИ СПОРТ МАГАЗИН ПРОГРАМА ЕМИСИИ СЕРИИ ФИЛМОВИ ВЕБ ТВ

ВО ЖИВО



Проект за управување со ризик од неавтохтони водни видови во Западен Балкан

Проектот е во завршна фаза, а финална конференција ќе се одржи во Мугла во Турција, во Кампусот на Универзитетот Мугла Ситки Кочман од денеска до 16 септември.



Бидете информирани следете не на Facebook

Like 305K





04:49
15.11.2022





ПРОЕКТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИК ОД НЕАВТОХТОНИ ВОДНИ ВИДОВИ ВО ЗАПАДЕН БАЛКАН

Share Tweet




OneDrive


Screenshot saved
The screenshot was added to your OneDrive.

Проект за управување со ризик од неавтохтони водни видови во Западен Балкан



Vecer | 12.09.2022





Проект за зајакнување на образовниот капацитет за инвазивни и алохтони видови

23/04/2021 НАУКА И ТЕХНОЛОГИЈА

Зајакнување на образовниот капацитет за управување со ризиците од ненативните и инвазивни видови во регионот на Западен Балкан (Албанија, Босна и Херцеговина, Црна Гора), по пат на промовирање едукативни активности за студентите од високото образование и засегнатите страни од целните земји, е целта на проектот што во рамки на програмата „Erasmus+ градење на капацитети во високото образование за 2020 година“ го имплементираат Хидробиолошкиот институт од Охрид и охридското Здружение за екологија „Екоменолог“.

Покрај курсевите што ќе бидат развиени специјално во функција на магистерските програми, како и програмите за другите засегнати страни со проектот, ќе се развие и модел за управување со ризиците од ненативните и инвазивни видови.

Конзорциумот на проектот „RiskMan“ се состои од 11 партнери од осум држави заеднички развиваат единствена платформа заснована на иницијативата за граѓанска наука што ќе се користи во Балканскиот регион како почетна точка за вклучување други универзитети, агенции, меѓународни или национални институции. Сите тие институции ќе можат да ја користат платформата како алатка за понатамошно промовирање на проблемот со инвазивни и ненативни видови, но истовремено и како корисен инструмент за справување и управување со односните видови.



- e-banking
- m-banking



ВЕСТИ > ОХРИД



ВРАБОТУВАМЕ: ОПЕРАТОРИ ВО ПРОИЗВОДСТВО
АПЛИЦИРАЈ НА: JOB.MK@MAGNA.COM


Претставници од Хидробиолошки завод и Здружение за екологија Екоменлог Охрид учествуваа во креирањето на нови наставни предмети за високообразовни институции на Балканот

12.09.22 09:19

Прегледи: 470

[Like](#) [Share](#) [Tweet](#)

Во рамките на програмата ERASMUS+ CBHE 2020 година, Здружението за екологија Екоменлог Охрид од Охрид во соработка со Јавната научна установа Хидробиолошки завод од Охрид и останатите партнери спроведува проект насловен „Зајакнување на образовните капацитети за управување со ризик од неавтохтони водни видови во Западен Балкан (Албанија, Босна и Херцеговина и Црна Гора) – Рискмен“.



08

NOV 2022

WE ARE LOOKING FOR A
PLANT MANAGER

SWISS KRONO
ЛАМИНАТ
KARMEN
baucenter

БАУЦЕНТАР

046 258 285



Користиме колачиња за да ви овозможиме најдобро искуство на нашата веб-локација.
Можете да дознаете повеќе за тоа кои колачиња ги користиме или да ги исклучите во [поставки](#).

Прифати

Одбиј

Поставки



04:48
15.11.2022




During the Balkan Tour of the RbiskMan Project there have been organized dissemination events in North Macedonia, too. As envisaged in the Agenda for the Balkan Tour there has been organized a visit to the Hydrobiological Institute Ohrid where the participants were informed about the work of the Institute and some basic information about the oldest and deepest lake in Europe – Lake Ohrid. The Hydrobiological Institute issued a press release with the basic information on the results from the implemented Project in the following days.

Further AS-ISK considerations: common mistakes and limitations in AS-ISK use Networking and follow up activities among the WB countries: publishing activities, searching for grants possibilities, bilateral (multilateral) institutional interconnection and membership within the IAS networks were discussed during the Ohrid meeting.

The second day there were conducted activities in the context of sustainability of project results and further cooperation between project partners- ESENIAS network, meeting with the steering committee. Visit of National Park Galicica was organized, and the participants were introduced with the youngest National Park in North Macedonia and shared the obtained information with the officials of the management body of the National Park.

Dissemination materials were left for distribution which is going to be conducted by the Environmental Education Department at the National Park Galicica.

The team conducted visit to the viewpoint Koritski Rid at the Mountain Galicica, the Bay of the Bones (where ad-hoc dissemination to tourists was conducted) and to the complex of St. Naum – a Strict Protected Area in the National Park Galicica.



**Symposium Programme
(2nd Day)**

26 October 2022, Wednesday

		Title	Chairman
09:30 – 10:30	Dr. Manuel Lopes-Lima	Contribution of molecular tools to advance our knowledge of the evolution and biogeography of freshwater mussels (Bivalvia, Unionida) and guide future conservation efforts	Dr. Alp Salman
10:30 – 11:00	Kebapçı, Ü.	A preliminary study of the land snail and slug fauna of Ankara city	
11:00 – 11:30	Yıldırım, M. Z. and Örstan, A.	Mollusca species of Lake Golbasi (Adiyaman) and the surroundings	
11:30 – 12:00	Öztürk, B. <i>et al.</i>	Some new records or little known gastropod species from the Turkish coasts	
12:00 – 12:30	ÇelikYılmaz, H. <i>et al.</i>	Records on the Microplastics Presence in Cephalopods	
12:30 – 13:30	Launch		
13:30 – 14:00	Örstan, A. <i>et al.</i>	Types and type localities in zoological taxonomy with examples from land snails of Türkiye	Dr. Ali SerhanTarkan
14:00 – 14:30	Trajanovski, S. <i>et al.</i>	Further reflections and horizon scanning on the introduced and potentially new invasive snail species in the Lake Ohrid region	
14:30 – 15:00	Dökümcü, N. <i>et al.</i>	The Gastropod Fauna of Riva Stream (Istanbul, Türkiye)	
15:00 – 15:30	Nikolaeva, S. <i>et al.</i>	New records of Emsian (Lower Devonian) ammonoids from the Istanbul Zone of Turkey	
15:30 – 16:00	Coffee break		
16:00 – 17:00	Dr. Vladimir Laptikhovsky (Online)	From Paleozoic to bathyal: temporal and spatial aspects of the evolution of cephalopod reproductive strategies.	Dr.BahadırÖnsoy
17:00 – 18:00	Dr. Alexander Arkhipkin (Online)	"Achillesheel' withinthe life cycle: How thehighseasfisherycontributestoover-exploitation of abundantpelagicsquidresources	